



БАЛТИЧКИ ЗЕМЈИ / ЕСТОНИЈА, ЛЕТОНИЈА, ЛИТВАНИЈА

16.04 - 22.04.2020

Авион 7 дена / 6 ноќевања



Трите балтички држави Естонија, Летонија, Литванија

Балтичките држави, геополитички термин кој се користи за групирање на трите суверени држави во Северна Европа на источниот брег на Балтичкото Море: Естонија, Летонија и Литванија.

Талин - главниот град на Естонија, бидете подготвени за увините на средновековниот Талин Стар град, да талкајте по улиците на Каламаја наредени со дрвени куќи, да се восхитувате на уметноста на 300-годишниот Кадриорг парк ...

Рига - најголемата метропола на Балтикот и главниот град на Летонија, важен културен, научен, историски, финансиски и политички центар на целиот Балтик... архитектура, историски знаменитости, културно наследство, паркови, извонреден ноќен живот, целовечерни фестивали - ова се само неколку зборови кои го опишуваат овој жив европски град.

Вилнус - главниот град на Литванија, познат по својата барокна архитектура, особено во средновековниот Стар град. Но, зградите, во оваа област, ги одразуваат различните стилови и епохи, од неокласичената катедрала Вилниус до готската црква Св. Ана. Портата на Зората од 16 век, која содржи храм со света икона на Дева Марија, некогаш го чувала влезот во оригиналниот град...

Ден 1 16.04.2020 Скопје – Истанбул - Талин

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 07:30 часот. Лет за Истанбул во 09:20 часот со Turkish airlines. Слетување на аеродромот во Истанбул во 11:55 часот. Летот за Талин е во 14:35 часот (по локално време). Слетување на аеродромот во Талин во 17:50 часот. Заминување на организиран разглед на град: посета на Тоомпеа (Тумпеа – катедрала Хил), рид во централниот дел на Талин во форма на триаголник кој има површина од 7 хектари, денес е центар на владата на Естонија и парламентот. Тумпеа е дел од Светското наследство на УНЕСКО. Потоа посета на Старото јадро - некогашен пазар а денес пешачка зона на Талин каде се наоѓа катедралата Св.Никола, Руската црква Александар Невски и палатата Кадриорг – изградена за Руската кералица Катерина прва од Петар Велики по Големата северна војна. Трансфер до хотел. Слободна време. Ноќевање.

Ден 2 17.04.2020 Талин – Хелсинки - Талин

Појадок. Целодневен факултативен излет до Хелсинки со брод и автобус, одалечен од Талин 80км. Пристигнување во Хелсинки и разглед на прекрасната финска престолнина, која по големиот пораз од 1808 година е обновен во класичен стил: Плоштадот на Сенатот кој претставува архитектура на Карл Лудвиг Енгел како се сместени политичките, верските, научните и комерцијалните објекти на Хелсинки, Финска. Плоштадот на Сенатот и неговата околина го сочинуваат најстариот дел од централниот дел на Хелсинки. Тоа се: Протестантската катедрала, зградата на Универзитетот и Владата, Пазарот на пијалоци, руската Успенска црква, Парламентот, паркот Жан Сибелиус, концертната сала Финландија, олимпискиот стадион, Лутеранската црква- подземна црква позната како црквата во камен, ремерк дела на финската архитектура. Слободно време. Враќање со брод за Талин. Слободно време. Ноќевање.

Ден 3 18.04.2020 Талин - Рига

Појадок. Слободно време до поаѓање во 12:00 часот. Трансфер со автобус од Талин до Рига – најголем Балтички град, престолнина и главно пристаниште на Летонија. Пристигнување околу 16:30 часот и разглед на град: Рига, главен град на Летонија, поставен на Балтичкото Море на устието на реката Даугава. Се смета за културен центар и е дом на многу музеи и концертни сали. Градот е познат по своите дрвени градби, модерна архитектура и средновековниот Стар град. Стариот град, пешачка зона, со многу продавници и ресторани и раздвижениот плоштад Ливу, со барови и ноќни клубови. Разглед на Рига: за време на панорамскиот разглед ќе уживаме воградските паркови, Бастион Хил, Барутната кула, Летонскиот народен театар, Музејот за ликовни уметности, ќе

го посетиме шармантниот квартал со убави уметнички куќи, споменикот на слободата, Летонскиот универзитет, Руска православна црква, Домот на опера, брегот на реката Даугава и мостовите кои го поврзуваат градот. Продолжуваме кон Стариот град, шетаме по калдрместа улици за да ги видиме најубавите стари градски споменици: замокот Рига, катедралниот плоштад, катедралата Св. Јаков, црквата Св. Петра, Големата и мала еснафска сала, триото на историски градби, познати од локалните жители како Три браќа, стариот градски плоштад каде што се наоѓа познатиот симбол на Рига - Домот на црните глави. Сместување во хотел. Слободно време. Ноќевање.

Ден 4 19.04.2020 Рига – Рундал

Појадок. ФАКУЛТАТИВНА посета на палатата Рундал, изградена во средината на 18 век во барок и рококо стил како резиденција на војводата од Курдландија. Ќе бидете импресионирани од автентичната убавина на Златната сала, Белата сала, приватниот квартал на војводата Јохан Ернст Бирон од Курландија. Ентериерите се украсени со автентичен мебел од 18 век, слики и порцелан. За да ги комплетираме Вашите впечатоци, предлагаме пријатна прошетка во прекрасниот парк во француски стил. Враќање во хотел. Ноќевање.

Ден 5 20.04.2020 Рига - Вилнус

Појадок. Поаѓање за Вилнус (во 08:30 часот), престолнината на Литванија која лежи на реките Вилна и Нерис на 20км од белоруската граница. Пристигнување во Вилнус околу 12:30-13:00 часот. Пешачки и автобуски разглед (околу 3 часа) на историскиот центар на Вилнус кој е дел од светското културно наследство: Староградскиот плоштад со катедралата од 18 век, црквата Св.Ана, црквата Св.Петар и Павле, универзитетската кула, кралска палата.... Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.

Ден 6 21.04.2020 Вилнус – Тракај (Тракајски замок) - Вилнус

Појадок. Факултативна посета со автобус на Тракајски замок. Тракај е град во југоисточна Литванија, западно од главниот град Вилнус. Дел од историскиот национален парк Тракај, замокот Остров Тракај е тврдина од 14 век во средината на езерото Галве изграден за големиот војвода и основач на Вилнус - Гедиминас. Некогашен дом на големите војводи во Литванија, а денес е историски музеј Тракај, со археолошки предмети, монети и занаети. На јужниот брег на езерото се наоѓаат камени урнатини од Замокот на полуостровот Тракај. Тоа е единствениот историски национален парк во Европа. Враќање во хотел. Ноќевање.

Ден 7 22.04.2020 Вилнус – Истанбул - Скопје

Појадок. Трансфер до аеродромот во 09:30 часот. Летот за Истанбул е во 11:40 часот. Пристигнување во Истанбул во 14:30 часот. Полетување за Скопје во 19:30 часот (по локално време). Слетување на аеродромот во Скопје во 20:00 часот.

Цена на аранжманот за резервации до 31 Јануари: 599€ (37.138 ден)

Редовна цена на аранжманот: 679€ (42.098 ден)

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз Скопје – Истанбул — Талин / Вилнус - Истанбул – Скопје со Turkish airlines
- Кабински багаж до 8кг, чекиран багаж – куфер до 30кг
- Трансфери според програмата
- 2 ноќевања со појадок во Талин во хотел Olav 4* <https://olav.ee/>
- 2 ноќевања со појадок во Рига во хотел Rixwell Old Riga Palace 4* <https://www.rixwell.com/en/hotels/rixwell-old-riga-palace-hotel>
- 2 ноќевања со појадок во Вилнус во хотел Comfort LT 3*+ <https://comforthotel.lt/hotel-vilnius/>
- Разгледи според програмата со локален водич на англиски јазик
- Лиценциран придружник за време на целото патување
- Целосна реализација и организација на патувањето

Во цената на аранжманот НЕ е вклучено:

- Аеродромски такси во износ од 180еур (11.160мкд)
- Факултативен излет до Хелсинки - 110еур (пријавување во агенција задолжително)
- Доплата за еднокреветна соба 150еур (9.300мкд).
- Влезници во музеи и културно историски споменици
- Факултативна посета на палатата Рундал и парковите: 50€ (пријавување во агенција при резервација)
- Факултативна посета Тракајскиот замок: 50€ (пријавување во агенција при резервација)
- Карти за локален јавен превоз
- Патничко- здравствено осигурување (задолжително, информација во агенција)
- Сите неспоменати услуги

Напомена:

- За реализација на аранжманот е потребен минимум од 20 патници
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 15 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации
- Цените се дадени во евра, уплата се врши во денарска противвредност по курс 1 евро=62 денари
- За резервација потребна е уплата од минимум 30% од основната сума и истиот износ е нерифундабилен !
- Комплетна доплата на аранжманот е до 14 дена пред поаѓање !
- Организаторот на патувањето го задржува правото, да ја промени цената на аранжманот, доколку не се оствари минималниот број на патници
Организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот да ја промени и цената на аранжманот.
Организаторот го задржува правото да за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.
- Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето



Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ